



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 и член 20 став 1 алинеји 1 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), а согласно член 134 став 4 и член 223 став 1 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/05, 110/08 и 51/11) и член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), во врска со предлогот Уп1 бр.08-21 од 04.02.2016 година, на Директорот на Агенцијата, а согласно Заклучокот, бр.02-669/4 од 05.02.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 5-та седница одржана на 05.02.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување

СЕ ЗАПИРА покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ Охрид, бр.08-39 од 05.01.2015 година.

Образложение

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), радиодифузерите се должни да го платат годишниот надоместок за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надоместокот за доделената дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ Охрид, бр.08-39 од 05.01.2015 година, Агенцијата на ден 24.12.2015 година му доставила фактура за надоместокот за дозволата за телевизиско емитување бр.209/2015 (наш арх.бр.05-7130/1), со која претходно наведениот радиодифузерот имал обврска да плати 205.412,00 (двестеипетилјадичетиритотиниидванаесет) денари, за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 24.12.2015 година заклучно со 23.12.2016 година. Во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека фактурата била уредно примена на 25.12.2015 година.

По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-569/1 од 26.01.2016 година, било констатирано дека радиодифузерот во законскиот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил

Уп1 Бр.08-21

Скопје 05.02.2016г.



Агенција за аудио и
аудиовизуелни
медиумски услуги

ул. Македонија бр.38
1000 Скопје
Република Македонија

Тел. + 389 2 3103 400

www.avmu.org.mk
www.avmu.mk
contact@avmu.mk



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), односно не го платил во целост надоместокот за дозволата за телевизиско емитување.

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр.209/2015 (наш арх.бр.05-7130/1) беше 25.01.2016 година, во кој рок радиодифузерот не го платил во целост годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување, односно извршил само делумна уплата во износ од 119.000,00 (стоидеветнаесетилјади) денари.

Согласно погоренаведеното, Советот на Агенцијата на 4-та седница одржана на ден 29.01.2016 година, со Заклучок, бр.02-584/6 од 29.01.2016 година, го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, УП1 бр.08-21 од 27.01.2016 година и покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ Охрид, бр.08-39 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), со оглед на фактот дека радиодифузерот не го плати во целост надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.

Во врска со тоа, од страна на Агенцијата на ден 29.01.2016 година, до погоренаведениот радиодифузер беше испратено известување УП1 бр.08-21, со кое беше известен дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување, Советот на Агенцијата најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување на постапка за одземање, ќе донесе одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

Меѓутоа, до Директорот на Агенцијата на ден 03.02.2016 година доставено е известување од Секторот за правни и економско-финансиски работи, Одделение за економско – финансиски работи на Агенцијата, бр.05-569/2, дека Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ Охрид, на ден 20.01.2016 година изврши уплата во износ од 119.000,00 (стоидеветнаесетилјади) денари и на 02.02.2016 година извршил уплата во износ од 86.412,00 (осумдесетишестилјадичетиристониниидванаесет) денари, со што радиодифузерот годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување го плати во целост.

Следствено на сето погоре наведено, врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 и член 20 став 1 алинеји 1 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), согласно член 134 став 4 и член 223 став 1 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/05, 110/08 и 51/11) и член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), во врска со предлогот Уп1 бр.08-21 од 04.02.2016 година, на Директорот на Агенцијата, а согласно Заклучокот, бр.02-669/4 од 05.02.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 5-та седница одржана на 05.02.2016 година, одлучи да ја запре покренатата постапка за одземање на дозволата.

Врз основа на погоре наведеното се донесе заклучок како во диспозитивот.

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот**

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.

Упатство за правно средство: Согласно член 225 став 1 од Законот за општата управна постапка, против овој заклучок не е допуштена посебна жалба.